

КАРАКТЕРИСТИКИ НА MASTERCARD КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ НА СТОПАНСКА БАНКА АД – СКОПЈЕ			
Краток опис на производот	Меѓународна револвинг кредитна картичка со кредитен лимит кој го определува Банката (до максимум 300.000 денари) кој може да се користи за плаќање во трговската мрежа, подигнување на готовина или плаќање на интернет. Бесконтактна картичка, без внесување на ПИН код за бесконтактни трансакции до 750 МКД		
Компаративни предности	1. Можност за плаќање на РАТИ БЕЗ КАМАТА 2. Минимално месечно плаќање од само 3% од вкупниот долг 3. Бескаматен грејс период до 45 дена за трансакциите направени во трговската мрежа 4. Без провизија при плаќање во трговија 5. Најповолни услови за подигнување готовина од банкомати и шалтери на Стопанска Банка 6. Без депози, без жиранти, без административна забрана или меница 7. Брза и едноставна процедура на аплицирање во било која од филијалите на Стопанска Банка		
Валута	МКД (денарски кредитен лимит)		
Кредитен лимит	Максимум до 300.000 денари во зависност од висината на месечните примања (максимум до 5 плати)		
Период на важност	➤ 2 години за првото издавање ➤ 3 години при обновување на картичката		
Каматни стапки Годишни променливи	Промотивно: Каматна стапка од 0% за сите нови апликации примени или одобрени од 20/01/2018 до 31/03/2018 10.13% - за клиенти кои платата ја примаат или ќе почнат да ја примаат во Стопанска банка АД – Скопје 11.25% - за клиенти кои платата ја примаат преку друга банка Каматата се пресметува само за искористенот износ 0% каматна стапка на трансакциите на рати без камата (се додека ратите не доспеат за плаќање)		
Годишно членство	Без членство за првата година. Без наплата на членство за дополнителните кредитни картички. Доколку клиентот во текот на последните 12 месеци доцнел повеќе од 45 дена во отплатата на месечните минимални обврски, Банката ќе наплати 1500 денари годишна чланарина, без разлика дали клиентот се квалификува за некој од подолу наведените попусти. Клиентите кои се редовни во отплатата (во последните 12 месеци немаат доцнење подолго од 45 дена за конкретната картичка) се квалификуваат за некој од следниве попусти во годишната чланарина: 1. 0 денари, односно целосно ослободување од годишна чланарина добиваат корисниците на картички кои исполнуваат било кој од следниве услови (попусти): ➤ Годишен промет од минимум 90.000 денари направен со основната или дополнителните картички во трговската мрежа во земјата или странство (се вклучува и интернет прометот) ➤ Корисник на станбен или кредит со обезбедување од Стопанска банка ➤ Корисник на кредитна картичка со залог на депозит (за конкретната картичка) 2. 300 денари е чланарината за клиентите приматели на пензија во СБ кои се корисници на сервисот за електронска (е-маил) достава на месечните прегледи за картичката. 3. 450 денари е чланарината за клиентите приматели на пензија во СБ кои месечните прегледи за картичката ги добиваат по пошта. 4. 650 денари за клиентите со или без плата во СБ ако се корисници на сервисот за електронска (е-маил) достава на месечните прегледи за картичката 5. 790 денари за клиентите со или без плата во СБ ако месечниот преглед за картичката го добиваат по пошта.		
Провизија за подигнување на готовина од банкомати и шалтери	Подигање на готовина од шалтери и банкомати (АТМ-и) на Стопанска банка АД - Скопје		Подигање готовина од АТМ-и и шалтери на други банки во земјата и странство
	Од шалтери на СБ	Од банкомати (АТМ-и) на СБ	100 денари + 3% од износот на трансакцијата
	5% од износот на трансакција	1.5% од износот на трансакцијата	
Начин на отплата	За сите кои платата/пензијата ја земаат преку Стопанска Банка или имаат тековна сметка во Стопанска Банка: 1. Можност за воспоставување на траен налог од тековната сметка за безгрижна отплата 2. Можност за плаќање преку Банкоматите или е-банкинг сервисот на Стопанска Банка.		
Минимален износ за плаќање	3% од искористениот износ на сите доспеани трансакции направени со картичката + пресметаната камата		
КУПУВАЊЕ НА РАТИ БЕЗ КАМАТА	➤ Можност за купување на РАТИ БЕЗ КАМАТА кај повеќе од 1.000 трговци ➤ Повеќе од 1.000 реномирани трговци кои во договор со Стопанска Банка овозможуваат продажба на РАТИ БЕЗ КАМАТА: Нептун, Техномаркет, АМЦ, ПЕКО, Студио Модерна, СЕТ Компјутери, СИМПО и многу други ➤ Купување на 2,3,4,5,6, 10,12,18,24 и 36 рати зависно од договорот со трговецот ➤ Минималниот износ на трансакција за купување на РАТИ БЕЗ КАМАТА е 2.000 денари ➤ Минимален износ на рата е 55 денари ➤ Вкупниот износ на трансакцијата на рати потребно е да биде во рамките на расположливиот кредитен лимит на кредитната картичка, а ратите достасуваат како фиксни износи за плаќање, без камата, секој месец во зависност од избраниот број на рати и се вклучуваат во минималниот износ на плаќање со 5% од достасаната рата. Важи само кај Трговци кои склучиле посебен договор со Стопанска Банка за продажба на рати без камата (превземајќи го трошокот за каматата на клиентите).		
Кредитни критериуми	➤ Физички лица, Државјани на Република Македонија ➤ Возраст од 20 до 67 години на денот на поднесувањето на барањето за кредитна картичка ➤ Минимални месечни примања од 8.100 денари		
Потребни документи	За клиенти кои платата ја примаат преку Стопанска Банка		За клиенти кои платата ја примаат преку друга банка
	1. Пополнето барање за MasterCard кредитна картичка 2. Фотокопија од важечка лична карта 3. Отпечатен извод од сметката (на која се прима платата) за последните 3 месеци		1. Пополнето барање за MasterCard кредитна картичка 2. Фотокопија од важечка лична карта 3. Потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од овластените лица кај работодавецот (не постара од 30 дена), а за лица вработени во приватни фирми и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последниот месец.
Дополнителни	24 часа Контакт Центар (02) 3100 109 , кој е на располагање секој ден во неделата за сите ваши прашања и потреби.		

информации

вклучително и за блокирање на изгубени или украдени картички.